



СЛУЖБ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Отгласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за отгласи 1032-Т-221.

Среда, 10 март 1954

БЕЛГРАД

БРОЈ 11

ГОД. X

Цена за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продавни одделение 22-613, Тел. централа 28-910.

121.

Врз основа на чл. 69, ст. 1, од Уставниот закон, а во врска со чл. 2, точ. 1, од Правилникот за работа, Комисијата за толкување на законите на Сојузната народна скупштина дава

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛ. 14 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ВРСКА СО ЧЛ. 76 ТОЧ. 7 ОД ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ

Со чл. 14 од Законот за јавното обвинителство на јавниот обвинител му е дадено право да подаде барање за заштита на законитоста против правосилно решение од органите на државната управа кога ќе најде дека со таквото решение е повреден закон. Но, спрема чл. 76 точ. 7 од Општиот закон за народните одбори, правосилното решение може да се поништи или укине по правото на надзор само кога е донесено од орган што фактички не е надлежен за решавање по предметот, или кога со извршувањето на решението би се предизвикало некакво кривично дело, или поради извршувањето би станаа тешка опасност по животот и здравјето на луѓето или по јавниот мир и поредок.

Со оглед на тоа, членот 14 од Законот за јавното обвинителство во врска со членот 76 точ. 7 од Општиот закон за народните одбори треба да се разбере така што јавниот обвинител да може со барање за заштита на законитоста да го напаѓа управниот акт што е конечен во управната постапка, а од надлежноста на локалните органи само во случаите цитирани во чл. 76 точ. 7 од Општиот закон за народните одбори, и органот на управата да може по правото на надзор а по повод поставеното барање за заштита на законитоста само во такви случаи да го поништува или укинува управниот акт.

Бр. 113
4 март 1954 година
Белград

Комисија за толкување на законите
на Сојузната народна скупштина

Секретар, Претседател,
Гојко Гарчевиќ, с. р. др Заим Шарап, с. р.

122.

Врз основа на чл. 69, ст. 1, од Уставниот закон, а во врска со чл. 2, точ. 1, од Правилникот за работа, Комисијата за толкување на законите на Сојузната народна скупштина дава

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛ. 7, 20 И 21 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО

Спрема Законот за јавното правобранителство јавното правобранителство е орган чија што основна должност е во имотно-правните односи да ја

застапува Федеративна Народна Република Југославија, народните републики, автономните единици, околиите, градовите и општините, како и нивните установи на кои им е признаено својство на правно лице. Со одредбите на чл. 7, 20 и 21 од тој закон поблиску се определени должностите и овластенијата на органите на правобранителството во застапувањето на државата, нејзините органи и установи.

Бидејќи по важечките прописи секоја странка, што ќе победи во спор, а која е застапувана од еден квалификуван застапник, има право на надокнада на трошоците за застапувањето, тоа со оглед на одредбите од чл. 7, 20 и 21 од Законот за јавното правобранителство треба да се земе дека Федеративна Народна Република Југославија, народните републики, автономните единици, околиите, градовите и општините, како и нивните установи на кои им е признаено својство на правно лице, кога ги застапуваат органите на јавното правобранителство, имаат право на надокнада на трошоците за застапувањето, со тоа што странката која се спори со странката која ја застапува јавното правобранителство да не може во поглед на плаќањето на трошоците за застапувањето да дојде во положај положба од онаа во која би дошла да се спори со приватно лице.

Бр. 24
4 март 1954 година
Белград

Комисија за толкување на законите
на Сојузната народна скупштина

Секретар, Претседател,
Гојко Гарчевиќ, с. р. др Заим Шарап, с. р.

123.

Врз основа на точ. II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, број 8/54) Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКАТА ОД ДЕВИЗНОТО ПОСЛУВАЊЕ

Член 1

Данок на добивката од девизното послување плаќаат стопанските организации што остваруваат девизни средства со извоз на стоки, како и со обработка, услужна преработка и со поправка на странски стоки.

Данок на добивката од девизното послување плаќаат стопанските организации од ст. 1 и на оној дел на девизите што го отстапуваат на Централниот девизен фонд.

Член 2

Основица за пресметување на данокот претставува разликата помеѓу двојниот званичен курс на девизата, намален или наголемен за диспаритетот

на дотичната девиза на девизното пресметковно место и курсот по кој се врши пресметување на разликата во цените.

Член 3

Данокот на добивката од девизното послување се пресметува и се плаќа по стопата од 30%.

Член 4

Данокот на добивката од девизното послување се пресметува и се плаќа во срок од 30 дена од денот на извештајот од банката за конечната пресметка на стасаните девизи.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивката од девизното послување се врши истовремено со пресметувањето и плаќањето на разликата во цените по прописите што важат за пресметувањето на разликата во цените.

Стопанската организација што во рокот од ст. 1 на овој член не го уплати данокот на добивката од девизното послување, плаќа на име затезна камата 0,5% (половина промил) на износот на неплатениот данок за секој ден задоцнување.

Ако стопанската организација не го уплати данокот на добивката во определениот срок, овој данок со соодветната затезна камата ќе го наплати банката од расположивите средства од текуштата сметка на стопанската организација.

Член 5

Наплатениот данок на добивката од девизното послување и затезните камати се книжат како сојузен приход на одделна сметка кај банката.

Член 6

Одредбите од оваа уредба ќе се применуваат на работите склучени од денот на нејзиното влегување во сила.

Пресметувањето на данокот на добивката од девизното послување по работите склучени од 1 јануари 1954 година до денот на влегувањето во сила на оваа уредба ќе се вршат по одредбите од Уредбата за данокот на добивката од девизното послување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53).

Член 7

Се овластува Народната банка на ФНРЈ да издава технички упатства за извршување на оваа уредба.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осум дена по објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р.п. бр. 109
8 март 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

124.

Врз основа на точ. II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошна работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ДЕВИЗНОТО ПОСЛУВАЊЕ

Член 1

Во Уредбата за девизното послување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53) се вршат следни измени: Во членот 3 на место ст. 2 се внесуваат нови ставови кои гласат:

„Врз основа на Сојузниот општествен план Сојузниот извршен совет за поодделни гранки, видео-

ви односно групи стопански организации го определува делот на девизните средства што се должни да му го отстапат на Централниот девизен фонд по курсот на девизното пресметковно место.

Курсот на девизното пресметковно место од претходниот став е последниот среден курс на ФНРЈ на девизното пресметковно место за односната девиза, што му претходи на денот на отстапувањето на девизата на Централниот девизен фонд.

Се овластува Народната банка на ФНРЈ разликата помеѓу зваичниот курс и курсот по кој ги откупила девизите за Централниот фонд да ја наплати на товар на „Сметката на разликите по увозот и извозот“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осум дена по нејзиното објавување во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на приливот на девизите по извозните работи склучени од денот на нејзиното влегување во сила, односно на приливот на девизите остварен по други основи почнувајќи од тој ден.

Сојузен извршен совет

Р.п. бр. 108
8 март 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

125.

Врз основа на чл. 32 од Законот за еднообразното сметководство, а во врска со чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1953 ГОДИНА

Член 1

Во чл. 10 од уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1953 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53), место зборовите „до 31 март 1954 година“ се ставаат зборовите „до 15 април 1954 година“.

Член 2

Во чл. 17 по ст. 1 се додаваат нови ставови 2, 3, 4 и 5, кои гласат:

„Стопанската организација може да го книжи на товар на материјалните трошоци оној дел на трошоците за превоз на работниците и службениците на работа и од работа што преминува 600 динари месечно по еден работник или службеник.

Износот на трошоците за превоз на работа и од работа што може да се книжи на товар на материјалните трошоци по претходниот став, се пресметува само за оние работници и службеници за чиј превоз трошоците изнесуваат преку 600 динари месечно

Износот на трошоците за превоз на работниците и службениците на работа и од работа до 600 динари месечно по еден работник и службеник, пресметан по претходниот став, паѓа на товар на платниот фонд на стопанската организација.

Износот на трошоците од претходниот став што паѓаат на товар на платниот фонд на стопанската организација, стопанската организација може во целост или делум да го наплати од работниците и службениците што се користат со превозот.“

Член 3

Во чл. 22 ст. 2 место зборовите „до 15 февруари 1954 година“ се ставаат зборовите „до 5 март 1954 година“, а место зборовите „до 15 март 1954 година“ — зборовите „до 31 март 1954 година“.

Член 4

Во чл. 23 ст. 1 место зборовите „31 март 1954 година“ се ставаат зборовите „15 април 1954 година“, а место зборовите „30 април 1954 година“ — зборовите „15 мај 1954 година“.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на потпишувањето.

Сојузен извршен совет

Р.п. бр. 89
15 февруари 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

126.

Врз основа на точ. II од Одлуката на Сојузната народна скупштина за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошна работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПРОМЕТОТ НА ЖИТАТА****Член 1**

Членот 2 од Уредбата за промет на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/53) се менува и гласи:

„Мелничарските претпријатија, претпријатијата за гоење свињи, селско-стопанските стопанства и други стопански организации можат да купуваат жита непосредно од производителот само како комисионери на овластените претпријатија за промет и преработка на жита.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р.п. бр. 94
6 март 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

127.

Врз основа на чл. 13 и 94 од Законот за државните службеници, а во врска со чл. 11 од Законот за спроведување на уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ПЛАТИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИ И НА ДРУГИТЕ РАКОВОДНИ СЛУЖБЕНИЦИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ****Член 1**

Основната плата на сојузните државни секретари изнесува 30.000 динари месечно.

Покрај основната плата, на сојузните државни секретари им припаѓа функционален додаток во износ од 6.000 до 10.000 динари месечно и дополнителна плата во износ од 5.000 до 15.000 динари месечно.

Плата во ист износ како и сојузниот државен секретар имаат и Претседателот на Сојузниот врховен суд, Сојузниот јавен обвинител, Директорот на Сојузниот завод за стопанско планирање и Губернорот на Народната банка на ФНРЈ.

Член 2

На службениците со функцијата секретар во администрацијата на Сојузниот извршен совет, сојузен државен потсекретар, државен советник, директор на самостојни сојузни управи и со други соодветни функции, им се определува основната плата и функционалниот додаток по Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Дополнителната плата за овие службеници се определува во износ од 5.000 до 15.000 динари месечно.

Дополнителната плата до износот од 15.000 динари месечно може да им се определи на службениците што вршат некоја друга поважна функција во сојузните органи и установи, независно од прописите за дополнителните плати за службениците на тие установи.

Член 3

Решение за определување на платата на сојузните државни секретари и на службениците со функциите од чл. 2, како и решението за определување на дополнителната плата по ст. 3 на чл. 2, го донесува Сојузниот извршен совет.

Член 4

Платата на републичките државни секретари и републичките државни потсекретари се определува со републички прописи, согласно одредбите од оваа уредба.

Платата на републичките државни секретари (основната плата заедно со функционалниот додаток и дополнителната плата) може да се определи до износот од 40.000 динари месечно.

Платата на републичките државни потсекретари, секретарите на републичките самостојни управи и на службениците со соодветни функции може да изнесува до 30.000 динари месечно.

Член 5

Платите по оваа уредба ќе се исплатуваат од 1 март 1954 година.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р.п. бр. 90
6 март 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

128.

Врз основа на чл. 13 и 94 од Законот за државните службеници, а во врска со чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ НА НАРОДНИТЕ СУДОВИ****Член 1**

Во членот 3а од Уредбата за платите на судиите на народните судови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/52 и 5/54), последниот став се менува и гласи:

„Дополнителната плата на судиите на Сојузниот врховен суд изнесува 10.000 динари месечно“.

Член 2

Дополнителната плата определена со оваа уредба ќе се исплатува од 1 март 1954 година.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р.п. бр. 102
6 март 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

129.

Врз основа на чл. 13 и 94 од Законот за државните службеници, а во врска со чл. 11 од Законот за спроведување на уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО ПРОСВЕТНО-НАУЧНАТА СЛУЖБА

Член 1

Членот 3а од Уредбата за звањата и платите на службениците во просветно-научната служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52 и 4/54), се менува и гласи:

„За службениците на просветно-научната служба во библиотеките, државните архиви, музеите и сличните установи, институти, заводи и виши школи, можат да се установуваат дополнителни плати согласно соодветните одредби од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.“

На универзитетските наставници им припаѓаат дополнителните плати во следни износи:

а) на редовните професори	10.000 динари
б) на вонредните професори	8.000 „
в) на доцентите	6.000 „
г) на предавачите	3.000 — 5.000 „
д) на асистентите	2.000 — 4.000 „

На наставниците на универзитети што се истакнати научни работници републичкиот извршен совет може да им ја определи дополнителната плата и во поголем износ од износот предвиден во претходниот став.

За другите службеници на просветно-научната служба на универзитетите, високите школи и уметнички академии, дополнителните плати се установуваат со републички прописи.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р.п. бр. 100
6 март 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

130.

Врз основа на чл. 13 од Законот за државните службеници а во врска со чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СЛУЖБА ВО СТРАНСТВО

Член 1

Во чл. 4 од Уредбата за припадностите на државните службеници на служба во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/50 и 26/53), ставот 1 се менува и гласи:

„На државните службеници за време на службувањето во странство им припаѓа додаток на брачниот другар кој не е запослен — во износ од 10 до 30% од основната плата. Процентот за секој службеник го определува Државниот секретар за надзорешни работи.“

Член 2

Поголем додаток од износот предвиден во досегашниот пропис може во 1954 година да се определува само од средствата што се веќе одобрени за припадностите на службениците во странство.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р.п. бр. 99
6 март 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

131.

Врз основа на точ. II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54) а во врска со чл. 18 од Уредбата за девизното пословање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСметување РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ

1. Пресметувањето на разликите помеѓу цените на внатрешниот и цените на надворешниот пазар се врши за оние видови стоки и услуги и по оние коефициенти што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет.

2. Коефициентите по кои се врши пресметувањето при извозот се:

0,50	0,80	1,35
0,55	0,90	1,50
0,60	1,00	1,75
0,65	1,10	2,00
0,70	1,25	2,25
		2,50

3. При извозот на оние видови стоки за кои е определен коефициент е поголем од 1 (еден), извозниците ќе го плаќаат преку банката оној износ што се добива кога постигнатата продажна вредност во странство франко југословенската граница изра-

зена во динари по соодветниот курс од точ. 4 од оваа одлука, намалена за износот на данокот на добивката од девизното пословање, ќе се помножи со одредениот коефициент намален за 1 (еден).

При извозот на оние видови стоки за кои одредениот коефициент е помал од 1 (еден), извозниците ќе го уплатуваат преку банката оној износ што се добива кога постигнатата продажна вредност во странство франко југословенската граница, изразена во динари по соодветниот курс од точ. 4, намалена за износот на данокот на добивката од девизното пословање, ќе се помножи со разликата помеѓу коефициентот 1 (еден) и одредениот коефициент.

4. При пресметувањето на разликата во цените при извозот одредениот коефициент се применува:

а) на фактичниот курс на односната девиза по кој се тие продадени на девизното пресметковно место;

б) на последниот среден курс на ФНРЈ на девизното пресметковно место за односната девиза што му претходи на денот на склучувањето на работата, ако извозникот ја употребил девизата за сопствени плаќања во странство и во случај девизата до денот на поднесената пресметка не е продадена на девизното пресметковно место нити употребена за сопствени плаќања во странство, како и кај пресметувањето што се врши за извозот на стоки по одобрена компензација;

в) на терминскиот курс на односната девиза по кој е таа продадена на термин;

г) на последниот среден курс на ФНРЈ на девизното пресметковно место за односната девиза што му претходи на денот на отстапување о на девизите на Централниот девизен фонд за делот на девизите отстапен на Централниот девизен фонд.

5. Извозниците се должни во рок од 30 дена од денот на извештајот од банката за конечната пресметка на стасаните девизи да извршат преку банката пресметување и да го уплатат износот што ќе биде утврден со таа пресметка.

6. Ако извозниците во рокот од точ. 5 не извршат пресметување и уплата, должни се да уплатат за секој ден задолжување 0,5% (половина промил) од утврдената разлика на име затезна камата.

Ако извозниците не ги уплатат во одредениот срок утврдените разлики со соодветните затезни камати, банката ќе ги наплати од расположивите средства на текуштата сметка на извозникот.

7. Извозниците се должни во рок од 30 дена од денот на извештајот на банката за конечната пресметка на стасаните девизи да извршат преку банката пресметка за извезените стоки, за кои имаат право да ја наплатат утврдената разлика.

8. Во случајот од точ. 7 на оваа одлука банката е должна во рок од 30 дена по приемот на исправната документирана пресметка да им ја исплати на извозниците разликата утврдена со пресметката.

Ако банката во рокот од претходниот став не ја исплати утврдената разлика, должна е да им плати на извозниците 0,5% (половина промил) за секој ден задолжување на име затезна камата.

9. Се овластува банката во оправдани случаи да ги продолжува сроковите од точ. 5 и 7 од оваа одлука.

10. Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат на сите работи што се склучени по нејзиното влегување во сила.

Пресметувањето за работите на извозот што се склучени од 1 јануари 1954 година до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се врши по одредбите од Одлуката за пресметување на разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53).

11. Технички упатства за спроведување на оваа одлука ќе издава Народната банка на ФНРЈ.

12. Оваа одлука влегува во сила 8 дена по објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 110

9 март 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

132.

Врз основа на чл. 79 ст. 1 точ. 1 од Уставниот закон, а во врска со чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон и чл. 20 од Уредбата за времено финансирање на инвестициите во 1953 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/53), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТОПИ И ЗА СРОКОВИТЕ НА ОТПЛАТАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ЗАЕМИ ОДОБРЕНИ ВО 1953 ГОДИНА

1. Во точ. 2 од Одлуката за каматните стопи и за сроковите на отплатата на инвестиционите заеми одобрени во 1953 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54) се додава нов, како трет став, кој гласи:

„По исклучок, ануитетите по заемите одобрени во 1953 година за објектите на основната инвестициона изградба од средствата на сојузниот и републичките фондови за кредитирање на инвестициите а кои се подигаат на територијата на НР Прча Гора, НР Босна и Херцеговина и НР Македонија, ќе се уплатуваат во 1954 година во корист на инвестиционниот фонд на односната народна република.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 111

9 март 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

133.

Врз основа на чл. 95 од Уставниот закон, чл. 5 од Законот за „Партизанската споменица 1941“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/46) и чл. 6 од Правилникот за извршување на Законот за „Партизанската споменица 1941“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 62/46) издавам

НАРЕДБА

ЗА ИСПЛАТА НА НАДОКНАДАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ ГОДИШЕН ОДМОР НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“

1) Надокнадата на трошоците за користење годишен одмор на носителите на „Партизанска споменица 1941“ во износ од 12.000 динари ќе им се исплатува лично на носителите на Споменицата само за текуштата 1954 година.

Надокнадата на трошоците за користење годишен одмор на носителите на „Партизанска споменица 1941“ за 1954 година може во исклучителни случаи да се исплати преку полномошник само по претходното одобрение од сојузниот Државен секретаријат за работи на општата управа и за буџет.

2) Надокнадата на трошоците за користење годишен одмор на носителите на „Партизанската споменица 1941“ ќе ја исплатува исклучиво Народната банка на ФНРЈ односно нејзините филијали.

3) Исплатата на надокнадата на трошоците за користење годишен одмор на носителите на „Партизанската споменица 1941“ задолжително банката ќе ја забележи во соодветната рубрика од Книшката на споменицата.

4) На носителите „Партизанската споменица 1941“ на кои надокнадата на трошоците за користење годишен одмор за 1953 година и од поранешните години не им е исплатена од кој и да е разлог, не може да се исплатува во оваа година согласно чл. 5 од Законот за „Партизанската споменица 1941“.

Бр. 5140
28 февруари 1954 година
Белград

Државен секретар
за работи на општата управа и за буџет,
Неда Божиновиќ, с. р.

134.

Брз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија, а по исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот закон, донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА ГЕОЛОШКИТЕ ДРУШТВА НА ФНРЈ

Се одобрува според поднесениот статут оснивањето и работата на Сојузот на геолошките друштва на ФНРЈ со седиште во Белград, а со дејност на целата територија на Југославија.

II/3 бр. 2097
1 февруари 1954 година
Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

135.

Брз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија, а по исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот закон, донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО „УНИЈА ХЕМИЈСКИХ ДРУШТАВА ФНР ЈУГОСЛАВИЈЕ“

Се одобрува според поднесениот статут оснивањето и работата на Здружението под назив „Унија хемијских друштава ФНР Југославије“, со седиште во Белград, а со дејност на целата територија на Југославија.

II/3 бр. 2395
15 февруари 1954 година
Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

136.

Брз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија, а по исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот закон, донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА МУЗИ- ЧАРИТЕ НА ТЕАТАРСКИТЕ И СИМФОНИСКИТЕ ОРКЕСТРИ НА ФНРЈ

Се одобрува според поднесениот статут оснивањето и работата на Сојузот на здруженијата на музичарите на театарските и симфониските оркестри на Југославија со седиште во Белград, а со дејност на целата територија на Југославија.

II/3 бр. 2273
23 февруари 1954 година
Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

137.

ОБЈАВА НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПО- ТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБИРАЊЕ НА- РОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Брз основа на чл. 178 во врска со чл. 89 ст. 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна комисија

објавува

дека во дополнителните избори за народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина, што ќе се одржат во Изборната околија титовградска и во градот Титовград на 28 март 1954 година е потврдена кандидатурата на Божиновиќ Никола Влада.

Бр. 5
8 март 1954 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Ѓорѓевиќ, с. р.

Сојузниот извршен совет по извршеното сравнување со изворниот текст, утврди дека во текстот на Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54) се поткрале долу наведените грешки и дава следна

ИСПРАВКА НА УРЕДБАТА ЗА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ПРЕТ- ПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ

1) Во чл. 21 ст. 2 во првиот ред по зборот „претпријатието“ е испуштен зборот „или“.
2) Во чл. 41 по точ. в) е изоставен ставот што гласи:

„Народниот одбор ја определува и висината на процентот од точ. а) и б)“.

Во ст. 3 од истиот член во третиот ред по зборот „фонд“ се испуштени зборовите „и висината на процентот од точ. а) и б)“.

3) Во чл. 53 ст. 1 по зборот „член“ е испуштен зборот „согласно“.

4) Во чл. 69 во шеститот ред место „66“ треба да стои „63“ а во седмиот ред место „54“ треба да стои „53“.

5) Во чл. 77 во точ. 1) треба да се бришат зборовите „ст. 2“.

6) Во чл. 78 треба да се брише ставот 3.

7) Во чл. 83 во точ. 1 место зборовите „или во“ треба да сто „при“.

8) Во чл. 87 во ст. 2 во четвртиот ред место зборовите „освен во установа“ треба да стои „која не е установа“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 27 февруари 1954 година.

Сојузниот извршен совет, по извршеното сравнување текстот од Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани, објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 51/53, со изворниот текст, установи дека во објавениот текст се поткрала долу цитираната грешка, и дава следна

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ

Во чл. 10, точ. 2 под а) по зборот „железничкиот“ треба да се додаде записка и зборот „поморскиот“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 27 февруари 1954 година.

Претседателот на Републиката, врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОСЕГАШНАТА ДОЛЖНОСТ ВОПРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО СОЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОПРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО СОЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

I

Се отповикува:

Владимир Поповиќ, од досегашната должност вонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Соединетите Американски држави.

II

Се назначува:

Лео Матес, досегашен постојан претставник на Федеративна Народна Република Југославија при Обединетите нации за вонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Соединетите Американски Држави.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 5

3 март 1954 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 40 од 19 ноември 1953 година објавува само одлуки на народните одбори.

Во бројот 41 од 26 ноември 1953 година објавува:

Одлука за измена на составот на Советот за просвета и култура на НР Словенија;

Уредба за оснивање Институт за телесно воспитување во Љубљана;

Уредба за уредување на јавната патна служба во НР Словенија;

Уредба за одржување на јавните патишта;

Наредба за дополнување на Наредбата за наградите за затирање волци;

Наредба за оснивање Мајсторска школа за шивачка струка и за чевларство во Марибор.

Во бројот 42 од 7 декември 1953 година објавува:

Објава за резултатот на изборите за народни пратеници за Републичкиот собор на Народната скупштина на НРС;

Објава за резултатот на изборите за народни пратеници за Соборот на производителите на Народната скупштина на НРС;

Одлука за свикнување народните пратеници на Републичкиот собор и на Соборот на производителите на Народната скупштина на НРС во I заседание.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 39 од 10 декември 1953 година објавува:

Решение за свикнување новоизбраното Народно собрание на НРМ на прв состанок;

Уредба за јавен превоз во патниот сообраќај;

Во бројот 40 од 21 декември 1953 година објавува:

Упатство за условите за здобивање стручна спрема и за полагање стручни испити за квалификувани и висококвалификувани возачи на моторни возила.

Во бројот 41 од 28 декември 1953 година објавува:

Уредба за согласување прописите на републичките органи на управата од областа на стопанството со новиот стопански систем;

Правилник за дополнување на Правилникот за најголемиот број помошници и мајстори што можат да бидат запослени во радиња на приватен занаетчије;

Решение за одредување на износи за покривање на трошоците на трговијата на толемо за мост и зејтин.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црна Гора“ во бројот 24 од 15 декември 1953 година објавува:

Извештај на Републичката изборна комисија за резултатите на изборите на народните пратеници за Републичкиот собор на Народната скупштина на НР Црна Гора, одржани на 22 ноември 1953 година;

Извештај на Републичката изборна комисија за резултатите на изборите на народните пратеници за Соборот на производителите на Народната скупштина на НР Црна Гора, одржани на 26 ноември 1953 година.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 45 од 19 декември 1953 година објавува:

Наредба за определување годишната количина вино и ракија од борењето 1953 година што може да се троши во домаќинството без плаќање данок на промет;

Извештај на Републичката изборна комисија за резултатот на изборите на народните пратеници за Републичкиот собор на Народната скупштина на НРС по изборните околии;

Извештај на Републичката изборна комисија за резултатот на изборите на народните пратеници за Соборот на производителите на Народната скупштина на НРС по изборните околии.

Во бројот 46 од 26 декември 1953 година објавува:

Решение за свикнување Втора седница на Народната скупштина на НР Србија;

Уредба за измени и дополненија на стопите на акумулацијата и фондовите утврдени со Законот за општествениот план на НР Србија за 1953 година;

Уредба за јавните патишта;

Упатство за измени и дополненија на Упатството за финансирање и финансиското послување на здравствениите установи;

Решение за назначување арбитражни вештачи.

Во бројот 47 од 31 декември 1953 година објавува:

Уредба за организација на службата за јавните патишта;

Решение за оснивање технички секции за патишта;

Правилник за задолжителен лекарски преглед на лицата запослени во производството, преработката и продажбата на животните прехрани и пијалаци како и на лицата запослени во дуќаните за лична хигиена;

Правилник за надзор над животните прехрани и предметите за општата употреба;

Упатство за определување земјиштата што се сметаат како култивирани или што мораат да се пошумат.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 25 од 12 декември 1953 година објавува:

Решение за свикнување новсизбраната Народна скупштина на НРБиХ на прв состанок;

Решение за измени на Решението за именување Изборна комисија на НРБиХ за избирање народни пратеници;

Решение за намалување стопите на акумулацијата и фондовите во гранката 124 — Текстилна индустрија;

Решение за измени на стопите на акумулацијата и фондовите во гранката 515 — Патен сообраќај;

Наредба за количините вино и ракија што можат производителите да ги потрошат во своето домаќинство без плаќање данок на промет;

Извештај за резултатот на изборите на народните пратеници за Републичкиот собор на Народната скупштина на НРБиХ одржани на 22 ноември 1953 година;

Извештај за резултатот на изборите на народните пратеници за Соборот на производителите на Народната скупштина на НРБиХ одржани во времето од 24 до 26 ноември 1953 година.

Решение за разрешување од должноста Државниот секретар за работи на народното стопанство.

Решение за назначување директор на Управата за инвестициона изградба на НРБиХ;

Во бројот 26 од 23 декември 1953 година објавува:

Решение за назначување вештачи на подрачјето на НРБиХ за 1954 година.

СОДРЖИНА:

	Страна
121. Задолжително толкување на чл. 14 од Законот за јавното обвинителство во Врска со чл. 76 точ. 7 од Општиот закон за народните одбори — — — — —	245
122. Задолжително толкување на чл. 7, 20 и 21 од Законот за јавното правобранителство — — — — —	245
123. Уредба за данокот на добивката од девизното послување — — — — —	245
124. Уредба за измени на Уредбата за девизното послување — — — — —	246
125. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1953 година — — — — —	246
126. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за прометот на житата — — — — —	247
127. Уредба за платите на сојузните државни секретари и на другите раководни службеници на државните органи — — — — —	247
128. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за платите на судиите на народните судови — — — — —	247
129. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за звањата и платите на службениците на просветно-научната служба — — — — —	248
130. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за припадностите на службениците на служба во странство — — — — —	248
131. Одлука за пресметување разликата во цените при извозот — — — — —	248
132. Одлука за дополнување на Одлуката за каматните стопи и сроковите на отплатата на инвестиционите заеми одобрени во 1953 година — — — — —	249
133. Наредба за исплата на надокнадата на трошоците за користење годишен одмор на носителите на „Партизанска споменица 1941“ — — — — —	249
134. Решение за одобрување оснивањето и работата на Сојузот на геолошките друштва на ФНРЈ — — — — —	250
135. Решение за одобрување оснивањето и работата на Здружението „Унија хемијских друштва ФНР Југославије“ — — — — —	250
136. Решение за одобрување оснивањето и работата на Сојузот на здруженијата на музичарите на театарските и симфониските оркестри на ФНРЈ — — — — —	250
137. Објава на Сојузната изборна комисија за потврдениите кандидатури за избирање народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина — — — — —	250
Исправка на Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани — — — — —	250
Исправка на Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани — — — — —	251